



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1832-Т-221, за огласи 1832-Т-221.

Среда 1 октомври 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XII

Цена на овој број е 60.— дин. — Преплатата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари.— Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 23-010.

577.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА

Член 1

Во Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 3/56) во членот 1 ставот 4 се брише, а досегашните ставови 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2

По членот 1 се додаваат нови членови 1а и 1б, кои гласат:

„Член 1а

Земјоделските задруги можат да купуваат непосредно од производителите пченица, рж и наполица во свое име и за своја сметка.

Купената пченица, рж и наполица земјоделските задруги можат да им ги продаваат на други земјоделски задруги, трговски претпријатија и дуќани, како и на индивидуални потрошувачи.

Купената пченица, рж и наполица земјоделските задруги можат да ги продаваат само во зрно. Ова важи и за организациите од претходниот став кои пченицата, ржта и наполицата купени од земјоделските задруги ги продаваат натаму.

Земјоделските задруги можат да купуваат ушур од мелници и уем од вршалки, но само како комисионери на овластените претпријатија од членот 1 од оваа уредба.

Член 1б

Пченицата, ржта и наполицата што овластените претпријатија за промет на жита ќе ги купат непосредно од производителите на пазар на големо, овие претпријатија ќе ги продаваат само во зрно. Ова важи и за организациите што овие жита купени од претпријатијата за промет на жита ги продаваат натаму.“

Член 3

На крајот на ставот 3 од членот 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „и земјоделските задруги како нивни комисионери“.

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Организациите овластени за купување жита од производителите според одредбите од оваа уредба ќе ги купуваат житата од производителите по цените според условите на пазарот.“

Организациите од претходниот став се должни да с. договараат за цените по кои ќе ги купуваат житата од производителите. Ова договарање се врши според важечките прописи што го регулираат

договарањето на стопанските организации за откупот на селскостопански производи, а договорените цени се сметаат полноважни кога ќе се согласат со нив Сојузниот уред за цени и Дирекцијата за исхрана.

Селскостопанските имоти, селанските работни задруги и економите продажбата на своите жита ја вршат како трговските претпријатија на големо, по цените според условите на пазарот.

Сојузниот извршен совет може да ги пропише продажните цени на житата и на нивните преработки односно начинот за формирање на продажните цени на овие производи.

Сојузниот државен секретар за работи на стокониот промет, на предлог од Сојузниот уред за цени и од Дирекцијата за исхрана, ги пропишува цените и начинот за прибирање уемот и ушурот од вршалките и мелниците.

Дирекцијата за исхрана може со согласност од сојузниот државен секретар за работи на стокониот промет да го определува начинот на мелење на житата.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 377

30 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

578.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО ТРСТ

1. Се отвора Генерален конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Трст (Италија).

2. Се укинува претставништвото на Владата на Федеративна Народна Република Југославија во Трст.

3. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 381

30 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

579.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56) и точката 2 став 4 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53, 41/55 и 43/56), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАЛЕ КОНТРАХИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ЖИТА ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА**

1. Ако договорените цени на житата во смисла на членот 7 став 2 од Уредбата за прометот на житата ќе бидат повисоки од цените по кои на производителите им се извршени исплатите за контрахираните количини жита од родот на 1956 година што ги испорачиле тие до влегувањето во сила на оваа одлука, организацијата што ги презела житата ќе им ја исплати на тие производители разликата меѓу исплатената и договорената цена.

2. За исплатената разлика во цената за преземените количини пченица и рж, организациите од претходната точка имаат право на надоместок (регрес) на товар на сметката бр. 01—74404 кај Народната банка, установена врз основа на Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

3. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука ќе пропише сојузниот државен секретар за работи на финансите во согласност со сојузниот државен секретар за работи на стокониот промет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 380

30 октомври 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Подпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

580

Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ЈАГЛЕН ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ**

I Од средствата на резервата на федерацијата во 1956 година, предвидени во одделот 2 под в) главата XII од Сојузниот општествен план за 1956 година, на рудниците на јаглен им се одобрува премиија за секоја тона јаглен произведена во дните на неделен одмор и на државни празници, и тоа од 1 ноември до 31 декември 1956 година, под услов претходно шест дена редовно да произведувале.

Премиијата од претходниот став изнесува:

- 1) За 1 тона камен јаглен 1200 динари
- 2) „ 1 „ мрк јаглен 900 „
- 3) „ 1 „ лигнит 700 „

II. Рудниците на јаглен се должни сите количини на јаглен што ќе ги произведат во дните на неделен одмор и на државни празници да ѝ ги пријават на Дирекцијата за суровини: Дирекцијата за суровини може да определи одделни рудници на јаглен да се должни со определени корисници првенствено да договорат испораки на јагленот произведен во дните на неделен одмор и на државни празници.

III. Народната банка ќе им ги исплати на рудниците на јаглен премиите наведени во точката I од оваа одлука под услов рудниците на јаглен да ѝ достават:

1) потврда од финансискиот инспекторат на народниот одбор на околицата дека количините на јаглен за кои се бара исплата на премијата се произведени на начинот предвиден во точката I од оваа одлука;

2) потврда од Дирекцијата за суровини дека количините на јаглен за кои се бара исплата на премијата, ѝ се пријавени на Дирекцијата за суровини.

IV. Премиите остварени според одредбите од оваа одлука не влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација.

Остварените премии според одредбата од оваа одлука рудниците можат да ги користат, и тоа:

- 1) 50% за премии на работниците и службениците;
- 2) 50% за средствата за самостојно располагање.

Одредбите од Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата од определените фондови во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56) и од Одлуката за ускладување обемот на инвестициите во 1956 година со расположивите средства на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56) не се однесуваат на делот од износот на наплатените премии што рудниците на јаглен ќе ги внесат во фондот на средствата за самостојно располагање според одредбите од оваа одлука.

V. Рудниците на јаглен се должни да обезбедат посебна евиденција за количините на јаглен произведени во дните на неделен одмор и на државни празници.

VI. Рудникот на јаглен што не ќе ја обезбеди евиденцијата од претходната точка или неточно ќе ја прикаже состојбата на количините на јаглен произведен во дните на неделен одмор и на државни празници, ќе се казни според одредбите од членот 63 точка 9 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55).

VII. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат на оние рудници на јаглен чие просечно дневно редовно производство од 1 ноември до 31 декември 1956 година изнесува над 100 тони.

VIII. Сојузниот државен секретар за работи на финансите ќе донесе поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 382

5 ноември 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Подпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

581.

Врз основа на членот 69 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 7 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56 и 46/56), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА**

1. Во Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 41/55 и 43/56), по точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. По цените според условите на пазарот ќе ја продаваат пченицата и ржта во зрно, и тоа:

а) земјоделските задруги — пченицата и ржта што ќе ги откупат непосредно од производителите

по цените договорени во смисла на членот 7 од Уредбата за прометот на житата;

б) овластените претпријатија за промет на жита — пченицата и 'ржта што ќе ги откупат на пазарот на големо по цените договорени во смисла на членот 7 од Уредбата за прометот на житата, како и контрахираните количини на пченицата и 'ржта што овие претпријатија по истите цени ќе ги преземат по влегувањето во сила на ова решение.

Трговските претпријатија и дуќани што ќе купат пченица и 'рж на начинот од претходниот став, ќе ја продаваат натаму оваа пченица и 'рж по цените според условите на пазарот."

2. По точката 5а се додава нова точка 5б, која гласи:

"5б. Стопанските организации нема да вршат улогата на износите пропишани во точ. 4 и 5 од ова решение за житата што ќе ги откупат по цените договорени во смисла на членот 7 од Уредбата за прометот на житата, освен за вршачки и мелнички уем."

3. Во точката 7 се додава нов став 2, кој гласи: "Количината и цената на пченицата и 'ржта што се продаваат по цената од точката 1а од ова решение не се зема во обзир при утврдувањето на просечната продажна цена од претходниот став."

Досегашниот став 2 станува став 3.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 378

30 октомври 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

582.

Врз основа на чланот 70 точка 6 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 од Уредбата за пренекување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/56), а со согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издавам

## НАРЕДБА

### ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ЖИТА

1. Со оваа наредба се регулира склучувањето на договори за производство и продажба на пченица, 'рж, јачмен, овес, пченка и ориз (во натамошниот текст: контрахирање на жита).

Врз контрахирањето на жита се применуваат одредбите од Одлуката за контрахирање на земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54), доколку со оваа наредба не е определено поинаку.

2. Пченицата, 'ржта, јачменот, овесот, пченката и оризот можат да ги контрахираат организациите што се овластени да купуваат жита непосредно од производителите според одредбите од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56 и 46/56) и Одлуката за одделните услови според кои стопанските организации можат да купуваат селскостопански производи непосредно од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55).

Под условите пропишани со оваа наредба претпријатијата овластени за купување жита непосредно од производителите можат да склучуваат договори за контрахирање на жита и со земјоделски задруги.

3. Односот и меѓусебните права и должности на организацијата овластена за контрахирање (во натамошниот текст: организацијата) и на производителот на жита (во натамошниот текст: производителот) се утврдуваат со договор за контрахирање.

Со договорот за контрахирање се утврдуваат особено: цената; количината и квалитетот на житата и условите на испораката; обврските на производителот во поглед на обработката на земјиштето, одгледувањето на посевиите и на примената на агротехнички мерки; обврските на организацијата во поглед на давањето семе, давањето аванс во средства за репродукција (вештачки губриња и средства за заштита на растенијата), давањето стручна и техничка помош околу обработката на земјиштето, негата на посевиите и др.

Со договорот за контрахирање можат да се предвидат и други форми на взаемна соработка и давање други погодности на производителот што се управени кон унапредување на неговото производство на жита.

4. Организацијата и производителот ги утврдуваат условите на договорот за контрахирање слободно, но се должни да се придржуваат за одредбите на оваа наредба што се однесуваат на цените (точ. 5 и 6) и на височината на авансот (точка 7).

5. Контрахирањето на жита се врши по цената што ќе ја договараат организацијата и производителот (во натамошниот текст: договорена цена).

Организациите се должни меѓусебно да се договараат за цените по кои ќе го вршат контрахирањето.

За договарањето од претходниот став важат одредбите од членот 7 на Уредбата за прометот на житата.

6. Ако цената по која организацијата откупува жита од производителот (член 7 од Уредбата за прометот на житата) во времето на испораката на контрахираните жита е повисока од договорената цена, организацијата ќе му ги плати на производителот испорачаните жита по таа повисока цена.

Ако цената по која организацијата ги откупува житата од производителот во времето на испораката на контрахираните жита е пониска од договорената цена, организацијата ќе му ги плати на производителот испорачаните жита по договорената цена.

7. Авансот во вештачки губриња и во средства за заштита на растенијата што организацијата според договорот за контрахирање му го дава на производителот, мора да се движи во границите што им одговараат на контрахираните површини односно на контрахираните количини жита.

Авансот во готови пари може да изнесува најмногу до 30% од вредноста на контрахираните количини жита.

Авансот во готови пари за бели жита се дава по плевењето — до 15 јули, а за пченката по првото прашење — до 1 септември.

За примените аванси производителот не плаќа интерес.

Организацијата е должна на производителот да му даде квалитетно запрашено семе во замена за соодветна количина меркантилни стоки по вредност, ако е тоа предвидено со договорот за контрахирање.

Ако производителот нема меркантилни стоки за замена, организацијата може да даде семе како дел од авансот.

8. Ако климатските услови неповолно влијаеле врз приносот на житата, производителот што го склучил договорот за контрахирање пред сеидбата може да бара намалување на контрахираните количини жита и тоа за белите жита до 25%, а за пченката до 30%.

Намалувањето во смисла на одредбата од претходниот став може да се изврши за белите жита од 1 до 30 јуни, а за пченката од 1 до 31 август.

Во случај на елементарни несреќи (градушка, поплави и сл.) производителот може да бара намалување на контрахираните количини жита сразмерно со утврдената штета.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, на кој ден престанува да важи Решението за контрахирањето и откупните пени на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54 и 31/55).

Р. п. бр. 2443  
1 ноември 1956 година  
Белград

Државен секретар  
за работи на стоковниот промет,  
Маријан Бреќел, с. р.

583.

Врз основа на членот 88 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), а со согласност од Сојузниот завод за социјално осигурување, пропишувам

#### У П А Т С Т В О ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ИМЕ ТРОШОЦИ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ НА ОРДЕНОТ НАРОДЕН ХЕРОЈ

1. На фамилијата на лице одликувано со Орденот народен херој што ќе умре, односно на лицето или организацијата што ќе извршат закоп на одликуваниот, им припаѓа надоместок на име трошоци за закоп врз основа на членот 5 од Уредбата за повластичите на носителите на Орденот народен херој во износ определен од околинскиот завод за социјално осигурување за осигурените лица во местото на закопот.

2. Надоместокот на име трошоци на закопот за одликуваните што не се осигурени лица, како и надоместокот на фактичните трошоци околу превозот на умрениот од местото на смртта до местото на закопот, го врши околинскиот завод за социјално осигурување надлежен според местото на живеењето на умрениот одликувано лице.

Код барањето за исплата на надоместокот заинтересираното лице е должно да поднесе умреница и потврда од надлежниот народен одбор на општината односно сметка од претпријатието дека тоа го извршило закопот и ги имало трошоците околу превозот на умрениот од местото на смртта до местото на закопот.

3. Фамилијата на одликуваното лице што ќе умре како осигурено лице ќе го оствари на товар на социјалното осигурување покрај надоместокот од членот 1 на ова упатство и правото на посмртна помош од членот 48 став 1 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

4. Извршените исплати според точ. 1 и 2 од ова упатство заводите за социјално осигурување ќе ги рефундираат на начинот предвиден во Упатството за начинот по кој трошоците на здравствената заштита за носителите на „Партизанска споменица 1941“ што не се социјално осигурени лица, како и исплатените трошоци за закоп и трошоците за превоз на умрени носители на „Партизанска споменица 1941“ ќе им се надоместуваат на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/56).

5. Надоместокот според ова упатство ќе се исплатува за лицата одликувани со Орденот народен херој што умреле по 1 јануари 1956 година (член 11 од Уредбата за повластичите на носителите на Орденот народен херој).

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9528  
19 септември 1956 година  
Белград

Го заменува  
Државниот секретар за  
работи на финансиите  
Државен потсекретар,  
Зоран Полич, с. р.

584.

Врз основа на членот 11 точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет и сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

#### НАРЕДБА ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИТА ВО ЖЕ- ЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И ПАТНИОТ МОТОРЕН СООБРАЌАЈ

1. Редовната тарифа за превоз на пченица, рж, су'ржица, пченично и ржано брашно во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај во смисла на Решението за тарифата за превоз на жита во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), се плаќа и за:

а) пратките на државните селокостопански имоти, селанските работни задруги и економите;

б) пратките на пченица и рж во зрно на земјоделските задруги и трговските претпријатија и дуќани.

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат одредбите од одделот I ст. 2—6 од Решението за тарифата за превоз на жита во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 664  
1 ноември 1956 година  
Белград

Секретар за сообраќај и врски  
на Сојузниот извршен совет,  
Милорад Зориќ, с. р.

585.

Врз основа на членот 7 став 4 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 3/56), во врска со членот 3 под а) точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), а со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, Дирекцијата за исхрана издава

#### НАРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦА И РЖ

1. Со цел за рационално користење на пченицата и ржта и за добивање определени асортирани брашно, сите мелници на валјци со уред за чистење пченица и за просејување брашно (во натамошниот текст: мелниците) се должни да ги мелат пченицата и ржта на начинот пропишан со оваа наредба.

2. Мелниците се должни од 100 кг пченица со квалитет 76 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага, да добијат со мелење најмалку 80 кг брашно со 13% влага, 17 кг трици и 2% уродица и нечистотија. На име растур и согоравање се признава најмногу 1%.

3. Во промет можат да се пуштат само типовите на пченично и 'ржано брашно предвидени со југословенските стандарди.

По исклучок, во промет може да се пушти и пченично брашно „тип-1100“, кое смее да содржи најмногу 1,15% пепел изразено во проценти на сува материја.

Пченичното брашно „тип-1100“ може да содржи 5% 'ржано брашно.

4. Ако мелницата меле услужно, тогаш со помеларот ќе се договараат количините на одделни типови брашно што тој треба да ги добие од 100 кг пченица со квалитет пропишан во точката 2 од оваа наредба, односно количините на брашно од пченица со подобар или полош квалитет. На ист начин ќе се договара и мелењето на 'ржта.

5. Југословенската народна армија за своите потреби ќе го договара типот на брашно по избор, со тоа што процентот на измелувањето не може да буде помал од 80% од пченицата со квалитет пропишан во точката 2 од оваа наредба. Ако е во прашање суво мелење ќе се договара и процентот на растурот.

6. На помеларите за сопствени потреби, им се дозволува просто мелење на камен.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за мелењето на пченицата и 'ржта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1162

31 октомври 1956 година

Белград

Директор  
на Дирекцијата за исхрана,  
Гуро Узелац, с. р.

386.

Врз основа на членот 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), а во врска со одделот I од Решението за определување опасните растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) и членот 19 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), издавам

### НАРЕДБА

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

I. Се прогласуваат долу наведените подрачја за заразени од следните опасни растениски болести и штетници, и тоа:

1) **Црна праскина вошка** (*Anuraphis persicae niger* Smith) —

На територијата на НР Србија подрачјето на општината Смедерево.

2) **Калифорниска штитна вошка** (*Aspidiotus perniciosus* Comst.) —

На територијата на Народна Република Србија: а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;

б) целото подрачје на околицата Смедерево;

в) подрачјата на општините во околите: Белград: Батајница, Бољевци, Вождовац, Добановци, Железник, Западни Врачар, Вездара, Земун, Источни Врачар, Карабурма, Крњача, Лекино Врдо, Мали Мокри Луг, Неимар, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Скадарлија, Стари Град, Стари Берам, Сурчин, Теразије, Топчидерско Врдо и Чукарица; Ваљево: Ваљево и Осечина; Врање: подручје места Врање; Косовска Митровица: подручје места Косовска Митровица; Крагујевац: Баре, Кнић и Чумић; Краљево: Врњачка Бања, Самоила (место Лазац); Крушевац: Трстеник (места Осаоница

и Трстеник); Неготин: Кладово (место Кладово), Прахово (место Радујевац); Нови Пазар: Дежева, Делимеђе, Дуга Пољана, Кладница, Лукаре, Нови Пазар, Пожега, Сјеница, Трнава и Тутин; Пећ: Дечане (места Горњи Стреоц, Дечане, Доњи Стреоц, Истинић, Љубуша, Прилеп и Црнобрег), Пећ (места Витомирица, Пећ и Требовић); Пожаревац: Братинац (места Набрђе и Трњане), Велико Градиште (места Браничево, Велико Градиште, Кусиће и Триброе), Костолац (место Дубравица), Мало Црниће (место Салаковац), Пожаревац (места Батовац, Брежане, Драговац, Живица, Лучица и Пожаревац); Приштина: Лужане (Доње Лужане); Светозарево: Параћин (место Параћин), Светозарево (место Светозарево); Титово Ужице: Ациље (место Трешњевица), Бела Земља (места Крива Река, Љубање, Мачкат), Доња Добриња (места Велика Жежевина, Горња Добриња, Доња Добриња, Дражиновићи, Засеље, Каленићи, Мала Жежевина, Средња Добриња и Честобродица), Злодол (места Дуб и Костојевићи), Јелен-До (места Гугаљ, Дљин, Јелен-До, Папратиште, Табановићи и Тучково), Каран (места Гостињаци, Каран, Рибашевина и Трнава), Крвавци (места Горјани, Дрежник, Злакуса, Крвавци, Поточање и Потпеће), Љубиш (место Гостиље), Никојевићи (места Никојевићи, Равни, Рожанство и Сирогојно), Пожега (места Вакионица, Висибаба, Врањани, Глувач, Головик, Горобиле, Здравчићи, Отањ, Пилатовићи, Пријановићи, Прилипац, Радовци, Расна, Речице, Тврдићи и Узићи), Рогачица (место Рогачица), Роге (места Роге и Рупељево), Титово Ужице (Буар, Вољујац, Дубоко, Севојно и Титово Ужице); Чачак: Горачићи (место Горачићи) Горњи Милановац (место Савинац), Гуча (места Вича, Горња Крварица, Граб и Гуча), Заблаће (места Вилуша и Жежевина), Котража (места Вучковица и Котража), Лучани (место Доња Крварица), Мрчајевци (места Бресница, Катрага, Мојсиње и Мрчајевци), Овчар Бања (место Рошци), Прањани (места Гојина Гора и Дружетићи), Прељина (места Врњани, Доња Трешча, Прељина, Прислоница и Раково), Прилике (место Прилике), Слатина (места Горичани и Качулице), Тобушани (места Вранићи, Горња Горевница, Миоковици и Трбушани), Чачак (цело подручје општините), Шабач: Бадовинци (место Вадовици), Богатић (места Белотић, Богатић и Дубље), Владимирци (место Конуле), Лебрец (места Белин и Лебрец), Лепован (место Дреновац), Мајно (место Табановић), Петловача (место Змињак), Шабач (цело подручје општините).

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјата на општините во околите: Бјеловар: Бјеловар, Булинац, Велики Грђевац, Велико Тростје, Иванска Капела, Ровишче, Хелпеговац и Чачма; Вараждин: Вараждин, Вараждинске Топлице, Вилевоц, Винаца, Иванец, Јалжабет, Лепоглава, Луббег и Нови Мароф; Винковци: Бобота, Винковци, Вобања, Вуковац, Гуња, Жупања, Иванково, Илок, Маркушица, Нијемци, Оролик, Оток, Стари Микановци, Товарник и Церна; Вировитица: Вировитица, Воћин, Градина, Нова Вуковица, Питомача, Подравска Слатина, Сухопоље, Чађавица и Штитић; Буковица; Гостић: Грачац, Доњи Лапац, Оточац, Перушић, Титова Кореница и Улбина; Дарувар: Бучје, Грубишно Поље, Дарувар, Миоковићево, Пакоац, Пакрачка Пољана, Сирач и Уљаник; Загреб: Велика Горица, Горњи Град, Доњи Град, Лугосело, Загребачка Дубрава, Запрешић, Зелена, Максимио, Медвешац, Пешченица, Реметинец, Самобор, Свете Сусепград, Трешњевка, Трње и Чоламерец; Карловац: Босиљево, Војнич, Вргинмост, Драганићи, Дуга Реса, Жумберак, Јастребарско, Карловац, Крњак, Крстињак, Нетретић, Озла, Писаровина, Радатовићи, Раковина, Речица, Рибник, Скавац, Славј Топуско и Цетинград; Копривница: Врбице, Гора, Дрње, Велековец, Ђурђевац, Клоштар Подравски, Копривница, Новиград Подравски, Расина, Соколовац и Фердинандовац; Крапина: Бедеков-

чина. Велико Трговиште, Доња Стубица, Забок, Златар, Клавец, Коњшчина, Крапина, Марија Би-стрица, Миховљан, Орославље и Преграда; Кри-жевици: Врбовац, Горња Ријека, Дубрава, Жабно, Крижевци и Ореховац; Кутина: Банова Јабуга, Га-рениница, Иванић Грач, Криж Кутина и Поповача; Нашице: Доњи Михољац, Ђурђеновац, Кошка, На-шине, Ораховица, Подгорац, Црнац и Шљивошевици; Нова Градишка: Јасеновац, Нова Градишка, Нова Капела Новска, Окућани и Старо Петрово Село; Огулин: Бриње, Врбовско, Дрежница, Огулин и Плашки; Осиек: Батина, Бели Манастир, Бизовац, Валпско, Горјани, Даљ, Дарда, Дрење, Ђаково, Ер-нестиново, Кнежеви Виногради, Осиек, Семелци и Чепин; Пула: Пазин; Ријека: Делнице; Сисак: Глина, Гора, Гушче, Двор, Дубица, Жажина, Јабу-ковац, Костајница, Лекеник, Мартинска Вес, Пе-триња, Покупско, Сисак и Суња; Славонска Пожега: Бестовац, Велика, Кутјево, Орљавац, Плетерница, Славонска Пожега и Чаглин; Славонски Брод: Ба-бина греда Бродски Ступник, Врпоље, Доњи Ан-дријевици, Левањска Варош, Лужани, Славонски Брод, Славонски Шамац и Трујани; Чаковец: Де-кановец, Доњи Краљевец, Коториба, Лопатинец, Мала Суботица, Мурско Средишње, Неделишње, Прелор, Чаковец и Штригова.

На територијата на Народна Република Слове-нија:

а) подрачјата на околиите: Марибор, Мурска Собота, Ново Место и Птуј;

б) подрачјата на општините во околиите: Гори-ца: Бовец (место Бовец), Кобарид (место Кобарид), Нова Горица (место Нова Горица, Пристава и Рожна Долина), Толмина (место Толмина), Шемптер при Го-рици (место Шемптер при Горици); Копер: Пивка (места Долња Кошана, Мала Пристава, Надање Село, Нова Сушица, Острожно Брдо и Стара Сушица); Ко-чевје: Кочевје (места Билпа, Врх, Костел, Кужел и Славски Лаз); Предград (места Горњи Раденци, Дол, Долењи, Лази, Прелесе и Средњи Раденци); Крањ: (места Битње, Брег об Сави, Вистрица, Жвзница, Кокрица, Крањ, Накло, Округло, Пивка, Подбрзје и Полица), Шкофја Лока (места Бивкел, Вирма-ше, Дорфари, Зминец, Лог, Пушта, Свети Дух, Стара Лока, Стари Двор, Суха, Трата, Трње и Шкофја Лока); Љубљана: Врхника (места Бевке, Верд, Врхника и Дренов Грч), Гросупље (места Велико Млачево, Храстје и Шмарје-Соп), Добова (места Доброва и Шујица), Домжале (места Врдо, Вир, Доб, Домжале, Јарше, Количево, Превоје, Ро-дице, Радомље, Стоб и Шкрјанче), Ивјачна Горица (места Горња Вас, Знојила, Ивјачна Горица, Крка и Чрнело), Камник (места Волчи Поток, Годиц, Камник и Лазе), Литија (место Левница), Љубљана-Вежиград, Љубљана-Вич (места Брезовица, Вич, Внање Горице, Нотрање Горице и Плесивица), Љу-бљана-Мосте, Љубљана-Поље (места Добруње, Задоб-рава, Залог, Кашел, и Поље), Љубљана-Рудник (места Иг, Лаврица, Рудник и Шкофљича), Љубља-на-Центер, Љубљана-Чрнуце (места Драгомељ, Над-горица и Подгорица), Љубљана-Шентвид (места Вишмарје, Гунцље Медно, Пољане, Станежиче и Шентвид), Љубљана-Шишка, Медводе (места Збиље и Греска), Менгеш (места Лока, Менгеш и Трзин); Тобовље: Брежиче, Загорје (место Долења Вас), Кршко, Радече (места Брег, Јањеница и Хотемеж), Савница, Сеново, Трбовље (место Трбовље); Цеље: Војник, Вранско, Жалец, Козје, Лашко, Мозирје (места Локе, Љубља и Мозирје), Планина при Сев-ници, Рогашка Слатина, Словенске Коњице, Шент-јур, Шмарје при Јелшах, Шоштањ (места Велење и Шмартно об Паки) и Цеље.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подрачјата на општините во околиите: Бања Лука: Бања Лука, Босанска Градишка, Котор Варош, Жвањани и Челицац; Бихаќ: Босанска Крупа, Бо-сански Петровац, Бужим, Велика Кладуша, Ерзовач, Дрвар, Јасенице, Отока, Пећиград, Тржачка Ра-

штела и Пазин; Брчко: Бијељина, Босански Шампац, Бродац, Брчко, Градачац, Јања и Орашје; Добој: Добој, Јоховац, Лукавица, Модрича, Нови Шекар, Осјечани, Ошак, Сухо Поље, Теслић и Тешањ; Зе-ница: Жепче и Завидовићи; Јајце: Јајце и Шипово; Приједор: Босанска Дубица, Босанска Костајница, Босански Нови, Приједор и Сански Мост; Сарајево: Илица и Кисељак; Тузла: Босанско Петрово Село, Грачаница, Живинице, Лукавац, Подорашје и Тузла.

На територијата на Народна Република Маке-донија:

а) подрачјето на општините во околијата Скопје: Саат-Кула (место Трубарско) и Горчепетровска (мес-то Сарај).

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на општината Ивањград.

3) **Рак на маслинка** (*Bacterium Savastanoi* E.F. Smith) — само за посадочен материјал —

На територијата на Народна Република Хрват-ска:

подрачјата на општините во околиите: Дубровник: Благо, Вела Лука, Груда, Дубровник, Јањина, Корчу-ла, Јастово, Мљет, Стои и Трпањ; Задар: Бенковец, Биоград, Божвава, Задар, Земуник, Иж Вели, Молат, Нин, Новиград, Обровац, Паг, Поседарје, Преко, Рајанац, Сали, Силба и Смилчић; Макарска: Врго-рац, Загвозд, Имотски, Ловреч, Макарска, Метковић, Опuzен и Плоче; Пула: Бузет, Бује, Вишњан, Вол-њан, Жмињ, Јабин, Моговун, Нови Град, Пазин, Подлићан, Пореч, Пула, Ровињ и Умаг; Ријека: Ба-кар, Замет, Јурдани, Краљевица, Крк, Мали Лошњак, Новаља, Нови, Опатија, Раб, Сен, Стари Град, С-шак, Црес и Цриквеница; Сплит: Брач, Вис, Врлика, Жрновница, Каштела, Мућ, Омиш, Сив, Солин, Сплит, Триљ, Трогир, Хвар и Шолта; Шибеник: Водице, Дриш, Кистање, Книн, Оклај, Примостен, Скрадин, Стањковици, Тјесно и Шибеник.

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјата на општините во околиите Це-тине: Бар, Будва, Котор, Тиват и Херцегови.

4) **Жижак на ориз** (*Calandra oryzae* L.) —

На територијата на Народна Република Хрват-ска: подрачјето на општината Црес во околијата Риека.

5) **Праскина мува** (*Ceratitis capitata* Vied) —

На територијата на Народна Република Србија: подрачјата на општините Власотинце и Лесковац во околијата Лесковац.

На територијата на Народна Република Хрват-ска: подрачјата на општините во околиите: Дубров-ник: Дубровник, Груда, Мљет и Стои; Сплит: Ка-штела, Омиш, Солин, Сплит, Трогир и Шолта.

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјата на општините во околијата Це-тине: Бар, Будва, Вир Пазар, Котор, Ријека Црно-вска, Улцињ и Херцеговина.

6) **Праскин смотавец** (*Cydia molesta* Busck) —

На територијата на Народна Република Србија: а) подрачјата на околиите Белград, Лесковац, Младеновац, Нови Сад, Смедерево и Суботица;

б) подрачјата на општините во околиите: Сремска Митровица: Велики Радници и Сремска Митровица; Крушевац: Трстеник (место Трстеник); Неготин: Кладово (место Кладово), Неготин (место Буково); Салаш (место Салаш); Обреновац (место Обрено-вац); Пожаревац: Велико Градиште (место Велико Градиште), Петровац (место Петровац), Пожаревац (место Пожаревац); Прокупље (место Прокупље); Чачак (места Љубић и Чачак); Шабац (место Шабац).

На територијата на Народна Република Хрват-ска: подрачјата на општините во околиите: Загреб: Црномерец; Осиек: Осиек — Горњи и Доњи Град.

На територијата на Народна Република Слове-нија: подрачјата на општините во околиите: Гори-ца: Ајдовшчина, Випава, Доброво, Комен, Нова Го-рица и Шемптер при Горици; Копер: Изола, Копер, Пиран и Сежана; Трбовље: Брежиче и Кршко.

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјата на општините во околиите: Титоград: Титоград и Давиловград; Цетиње: Улцињ и Херцеговини.

7) **Рак на топола** (*Dothichiza populea* Saoc. et Briard) —

На територијата на Народна Република Србија: подрачјата на општините во околиите: Београд: Крњача; Вршац: Бела Црква; Младеновац: Смедеревска Паланка; Панчево: Делиблато и Мраморак; Пожаревац: Велико Јаоле (место Ждрело), Костолац (место Острво), Петровац (место Петровац); Сомбор: Бездан.

На територијата на Народна Република Хрватска: подрачјето на општината Осиек.

На територијата на Народна Република Словенија: подрачјата на општините Раздрто и Хрушевје во околијата Копер.

8) **Рак на костенова кора** (*Endothia parasitica* Murr.) —

На територијата на Народна Република Хрватска: подрачјата на општините ~~Младина~~ и ~~Пореч~~ во околијата Пула.

На територијата на Народна Република Словенија:

подрачјата на општините во околиите: Горица: Ајдовшчина, Випава, Доброво, канал Комен, Нова Горица и Шемпетер при Горици; Копер: Сежана (место Лог при Томају); Љубљана: Љубљана (место Љубљана-Вич).

9) **Дудовец** (*Hymenotrypa cinea* Drury) —

На територијата на Народна Република Србија: а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;

б) подрачјата на околиите: Белград, Смедерево и Шабац;

в) во подрачјата на општините во околиите: Ваљево: Бранковина, Ваљево, Дивци, Памбуковица, Пчиљеви, Словац и Уб; Крагујевац: Баточина, Крагујевац и Лапово; Краљево: Краљево; Крушевац: Бачина, Варварин, Доњи Крчин, Јасика, Милутовац, Палеж, Пепељевац и Ђићевац; Лазаревац: Лазаревац и Степојевац; Лесковац: Лесковац; Лозница: Лешница, Лозница, Мали Зворник и Прњавор; Младеновац: Белосавци; Велика Крсна, Влашка, Јагњило Кочаевац Кусадак, Младеновац, Раља, Смедеревска Паланка, Сплот и Церовац; Пожаревац: Александровац, Божевац, Братинац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Кличевац, Костолац, Мажиловац, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Раброво, Рашанац, Смољинац и Средњево; Светозарево: Багрдан, Бунар, Војска, Светозарево, Сиоковац и Ђуприја

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјата на општините во околиите: Бјеловар: Бјеловар, Булинац, Велики Грђевац, Велико Тројство, Ивањска, Капела, Ровишће, Херцеговац и Чазма; Вараждин: Вараждин, Винаца, Јалжабет, Лудобрег; Винковци: Бобота, Винковци, Врбања, Вуковар, Гуња, Жупања, Иванковац, Илок, Маркушица, Нијемци, Оролик, Оток, Стари Микановци, Товарник и Церна; Вировитица: Вировитица, Воћин, Градина, Нова Буковица, Питомача, Подравска Слатина, Сухопоље, Чађавица и Шпишић Буковица; Загреб: Велика Горица, Дуго Село, Запрешин, Зелина, Самобор и Суседград; Копривница: Вирје, Гола, Дрње, Белековец, Ђурђевац, Клоштар Подравски, Копривница, Новиград Подравски, Расиња, Соколовац и Фердинандовац; Кутина: Банова Јаруга, Гарешница, Криж, Кутина и Поповача; Нашице: Доњи Михољец, Ђурђевац, Кошка, Нашице, Ораховица, Подгочац, Црнац и Шљивошевици; Нова Градишка: Нова Градишка; Осиек: Батина, Бели Манастир, Бизовац, Валпово, Горјани, Даљ, Дарда, Дрње, Ђаково, Ернестиново, Кнежеви Виногради, Осиек, Семелци и Чепин; Славонски Брод: Славонски Брод и Трујани; Чаковец: Лекановец, Доњи Краљеvec, Коториба, Лопатинец, Мала Суботица, Мур-

ско Средишће, Неделишће, Прелог, Чаковец и Штригова.

На територијата на Народна Република Словенија: подрачјата на општините во околијата Мурска Собота: Лендава (место Лендава и Мостје) и Шалевци-Петровци (место Адријанци).

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подрачјата на општините во околиите: Бања Лука: Босанска Градишка, Лакташи и Нова Топола; Брчко: Бијељина, Босански Шамаци, Брезово Поље, Бродац, Брчко, Градачац и Орашје; Добој: Добој, Јоховац, Модрича, Осјечани и Ошак; Приједор: Приједор; Тузла: Грачанска.

10) **Компирова златица** (*Leptinotarsa decemlineata* Say) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на околиите: Сомбор и Суботица;

б) подрачјата на општините во околиите: Бачка Топола: Бајша, Бачка Топола (места Бачка Топола, Мали Београд и Орахово), Гунароч, Јовћенац, Мали Ибон, Пачиц, Стара Моравина Фекегић и Чаглавиар; Врбас: Врбас (места Бачко Добро Поље и Врбас), Кула (место Липари); Зрењанин: Бегејци, Орловат, Перлез и Томашевац; Кикинда: Башаид, Кнежевац, Крстоц (места Бала и Крстур), Милошево; Нови Сад: Куллин; Панчево: Лобница и Мраморак; Сента: Ада, Кањига и Сента; Сремска Митровица: Ириг (места Добродол и Шатринци), Рума (место Вогањ), Сремска Митровица, Чалма Шил (места Беркасово и Гибарац)

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјата на општините во околиите: Бјеловар: Бјеловар, Булинац, Велики Грђевац, Велико Тројство, Ивањска, Капела, Ровишће, Херцеговац и Чазма; Вараждин: Вараждин, Винаца, Видовец, Вараждинске Топлице, Изавец, Јалжабет, Ледоглава, Лудбрег и Нови Мароф; Винковци: Бобота (место Силаш), Винковци (место Митковци), Врбања (место Врбања), Вуковар (места Вуковар, Петровци и Сотин), Жупања (места Жупања и Орадиште), Илок (места Бошњаци, Шаренград и Штитан), Товарник (место Илача); Вировитица: Вировитица, Воћин, Градина, Нова Буковица, Питомача, Подравска Слатина, Шпишић-Буковица, Сухопоље и Чађавица; Дарувар: Бучје Грубишно Поље, Дарувар, Миоковићево, Пакрац, Пакрачка Пољана, Сирач и Уљаниж; Загреб: Велика Горица, Горњи Град, Доњи Град, Дуго Село, Загребачка Дубрава, Запрешин, Зелина, Максимиер, Мелвешњак, Пенченица, Реметинец, Самобор, Сесвете, Суселград, Трешњевка, Трње и Черномерец; Карловац: Босиљово, Војнић, Вргинмост, Драганићи, Дуга Раса, Жумберак, Јастребарско, Карловац, Крњак, Крстица, Нетретић, Озаљ, Писаровина, Радатска, Раковица, Речица, Рибњак, Скакавац, Слуњ, Трпско и Петинград; Копривница: Вирје, Гола, Дрње, Белековец, Ђурђевац, Клоштар Подравски, Копривница, Новиград Подравски, Расиња, Соколовац и Фердинандовац; Крапина: Белековина, Велико Трговиште, Доња Стубица, Забок, Златар, Кланец, Коњачина, Крапина, Марија Бистрица, Миховљан, Орославље и Преграда; Крижевци: Врбовец, Горња Ријека, Дубрава, Жабно, Крижевци и Ореховец; Кутина: Банова Јаруга, Гарешница, Иванчић Град, Криж, Кутина и Поповача; Нашице: Доњи Михољец, Ђурђевац, Кошка, Нашице, Ораховица, Подгочац, Црнац и Шљивошевици; Нова Градишка: Нова Градишка и Новоска; Огулин: Врбоск (место Сопске Моравице), Огулин (место Јосиптол); Осиек: Батина (места Гајићи, Драж, Дубошевица, Подоле и Топоље); Бели Манастир (места Бели Манастир, Змајевац, Луч и Суза), Бизовац (места Бизовац и Чрет), Валпово (места Валпово Велишковици и Гат), Даљ, Дарда (места Вардарац и Луг), Ернестиново (место Тењски Антуновац),



Осијек-Горњи Град (место Јосиповац), Семезица (место Кешинци); Пула: Бује, Бузет, Вишњан, Водњан, Жмињ, Лабин, Мотовун, Новиград, Пазин, Подлићан, Пореч, Пула, Ровињ и Умар; Ријека: Бакар, Делнице, Замет, Јурдани, Краљевица, Крк, Мали Лошињ, Нови Опатија, Сењ, Скрад, Стари Град, Сушак, Црес, Цриквеница и Чабар; Сисак: Глина, Гора, Гушће, Двор, Дубица, Жажина, Јабуковац, Костајница, Лекеник, Мартинска Вес, Петриња, Покупско, Сисак и Суња; Славонска Пожега: Брестовац (место Брестовац), Плетерница (места Буј и Сулкови); Славонски Брод: Бродски Ступињ (место Славонски Дубочац), Лужани (места Живике и Славонски Кобаши) и Славонски Шамац (места Гудинци, Крушевица и Славонски Шамац); Сплит: Врлика (село Кијево), Триљ (место Кошуте) и Сињ (место Лучане).

На територијата на Народна Република Словенија: целата територија на Народна Република Словенија.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подрачјата на општините во околиите: Вања Лука; Подградци; Бишаћ; Бишаћ, Бужим, Велика Кладуша, Врноград и Каменца; Добој; Маглај; Приједор; Босанска Дубица, Босанска Костајница, Босански Нови, Кнежица, Љубија и Сводна.

11) **Првенило на борови иглолисници** (*Lophodermium pinastri* Schrad) — само за посадочен материјал —

На територијата на Народна Република Србија: подрачјата на општините во околијата Нови Пазар: Дежева, Дуга Пољана, Нови Пазар и Тутин.

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјето на општината Иванград.

12) **Водњача** (*Orobanchae* spp.) —

На територијата на Народна Република Србија: а) целото подрачје на Автономна Покрајина Војводина;

б) подрачјата на општините во околиите: Врање: Биљача (места Букаревац, Грамажа, Доња Шушаја, Леговица, Рајице и Црнотинце), Бујановац (места Бујановац, Велики Трновац, Лопардинце, Лучане, Рановац и Турија), Врање (места Врање и Дубница), Прешево (места Жујинце, Миратовац, Норча, Ораовица, Прешево, Трнава, Трнавска Река, Цакановац и Чукарка); Гњилане: Гњилане (места Великиње, Гњилане, Горњи Лович и Коретините), Жегра (места Влаштина, Жегра, Пасјане и Рибник); Партеш (места Горња Будрига, Гумниште, Доња Будрига, Партеш и Черница), Пожарње (места Балачане, Деваје, Житиње, Клокот, Ново Село, Пожарањ, Радивојце и Трпеза); Зајечар: Велики Извор (место Велики Извор), Градсково (места Градсково и Халово), Грлиште (место Грлиште), Грљан (места Вратарница, Грљан и Прлита), Зајечар (места Вражогрнач, Зајечар и Звездан), Лубница (место Лубница), Минићево (места Боровац, Еитковац, Врбица, Дебелица, Дреновац, Мали Извор, Мањинац, Минићево и Селачка), Рготина (места Јелашница, Копривница, Рготина и Трнавац); Крагујевац: Десимировац и Крагујевац; Неготин: Брањевац, Брусник, Кобишница и Рајач; Пирот: Димитровград (место Поганово), Суково (место Суково); Пожаревац: Братинац (место Бубушница), Костолац (места Брадарац, Дубравица, Дрмно, Костолац и Мајуревац), Пожаревац (места Батовац, Брежане, Дубравица и Живиче), Раброво (места Клење, Макце и Раброво), Средњево (места Љубиње, Средњево, Чешкеве Баре и Шувајић); Прокупље: Белољин (место Доња Драгуша).

На територијата на Народна Република Хрватска: подрачјата на општините во околиите: Винковци: Вуковар, Илок и Маркушина; Осијек: Даљ;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина подрачјата на општините во околиите:

Брчко: Брчко, Брезово Поље и Орашје; Зворник: Брагунац; Мостар: Груде, Дрежница, Јиштица, Љубушки, Мостар, Посунје, Столац, Чапљина и Читлук; Требиње: Билећа, Диван, Љубиње-Равно, Требиње и Хум.

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјата на општините во околиите: Титоград: Титоград; Цетиње: Острог.

13) **Памуков молец** (*Pectinophora gossypiella* Saund) —

На територијата на Народна Република Црна Гора: подрачјата на општините во околијата Цетиње: Бар, Будва, Котор и Улцињ.

14) **Компиров молец** (*Phthorimea operculella* Zell.) —

На територијата на Народна Република Хрватска: подрачјата на општините во околиите: Дубровник: Дубровник и Корчула; Задар: Задар; Макарска: Макарска; Ријека: Мали Лошињ; Сплит: Брач, Вис, Сплит и Хвар; Шибеник: Шибеник.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

подрачјето на општината Чапљина во околијата Мостар.

На територијата на Народна Република Црна Гора:

подрачјата на општините во околијата Цетиње: Бар, (местата Грдовић, Дабезики, Зупци, Куње, Печурице и Туђемила) и Улцињ: Клезна, Колонза, Пистула и Салч.

15) **Мал боров сурлаш** (*Pissodes natus* T) —

На територијата на Народна Република Србија: подрачјата на околиите: Ваљево, Неготин и Титово Ужице.

16) **Шарка на слива** (*Prunus virus 7* Holmes) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на околиите: Врање, Гњилане, Зајечар, Косовска Митровица, Краљево, Крушевац, Лесковац, Неготин, Нови Пазар, Пећ, Пирот, Пожаревац, Призрен, Приштина, Прокупље, Светозарево, Смедерево и Титово Ужице;

б) подрачјата на општините во околиите: Београд: Мали Мокри Луг (место Винча); Ваљево: Ваљево (места Ваљево и Доња Грабовица), Мионица (место Мионица), Уб (место Совљак); Крагујевац: Горња Сабанца, Рача и Чумић; Лазаревац: Лазаревац (место Петка); Лозница: Крупань (место Топань), Лозница (место Вања Ковиљача); Младеновац: Белосавци, Велика Крсна, Влашка, Јагњило, Ковачевац, Кусадак, Младеновац, Наталинци, Пружатовица, Раља, Смедеревска Паланка, Сопот, Топола и Церовица; Пријеполје: Бродарево (места Бродарево, Гостун, Завинограђе и Слатина); Чачак: Заблаће (место Жежевица), Ивањница (место Шуме), Мрчајевци (место Бресница) и Чачак (места Љубић и Чачак).

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјата на општините Нова Градишка и Старо Петрово Село во околијата Нова Градишка.

На територијата на Народна Република Словенија:

подрачјето на општината Марибор во околијата Марибор.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

подрачјата на општините во околиите: Брчко: Бијелина, Јања и Уљевић; Горажде: Рудо; Дервента: Орбац; Добој: Добој; Зворник: Зворник, Козлак и Сребреница; Зеница: Бусоваца, Витез, Жепче, Завидовићи, Јањићи, Какањ, Немила, Нови Травник, Травник и Турбе; Сарајево: Бреза, Вареш, Високо, Ворошња, Илијаш, Илија, Кисељак, Крешево, Ново Сарајево, Стари Град Сарајево, Фојница, Хаџићи и Центар Сарајево.

На територијата на Народна Република Црна Гора:



подрачјата на општините во околиите: Иванград: Андријевица (место Улогина), Бијело Поље (места Бијело Поље, Вистрица, Губавач, Кање, Недакуси, Олуја, Поткрајци, Припчићи, Расово, Сутиван и Уневина), Иванград (места Бабино, Будимље, Буче, Вичица, Дапсине, Долац, Доња Ржанџица, Загорје, Иванград, Луге, Лужац, Маште, Петњик, Пешпа и Хареми), Плав (места Брезовице, Војно Село, Плав и Прњавор): Пљевља: Трево, Жидовићи, Илино Брдо, Мрзобићи, Отиловићи и Пљевља.

17) **Гак кај компир** (*Synchytrium endobioticum* — Schilb. — Perc.) —

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјето на општината Јастребарско во околијата Карловац.

На територијата на Народна Република Словенија:

подрачјето на општината Јесенице (место Плавина) во околијата Крањ.

18) **Spongospora subterranea** (Vahlr.) Johnson —

На територијата на Народна Република Србија: Подрачјата на општините во околиите: Крушевац: Трстеник (местата Почекovina и Трстеник); Пек: Дреље (место Јошаница); Пријеполје: Нова Варош (место Дрмановићи).

На територијата на Народна Република Хрватска:

подрачјата на општините Делнице и Скрад во околијата Риека, како и подрачјето на селото Белице општина Чаковец во околија Чаковец.

На територијата на Народна Република Словенија:

подрачјата на општините Пивка и Постојна во околијата Копер.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

подрачјата на општините во околиите: Бихак: Босански Петровац; Брчко: Јања; Ливно: Дивно; Мостар: Чапљина; Сараево: Фојница.

19) **Гар на кромид** (*Urocystis cepulae* Frost.) —

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

подрачјата на општините во околиите: Мостар: Дрежница, Јабланица, Љубушки, Мостар, Сеоница и Чапљина; Требиње: Требиње и Хум.

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за прогласување подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55).

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2385

20 октомври 1956 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за заштита  
на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

587.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 6 од одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии, Југословенската инвестициона банка донесува

#### ИЗМЕНА НА XIV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

I. Во XIV Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд

за потребите на трговијата, угостителството и туризмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56) во точката XVII наместо зборовите „за изградба на магацини со разладни уреди најдоцна до 13 август 1956 година“ се става: „за изградба на магацини со разладни уреди најдоцна до 25 ноември 1956 година“.

2. Оваа измена влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 22

10 октомври 1956 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,  
Аугустин Папик, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 38 од 18 август 1956 година објавува:

**Решение** за времено утврдување бројот на членовите на советите на научно-истражувачките установи:

**Решение** за именување членови на советите на научно-истражувачките, културно-просветните и уметничките установи:

**Правила** за начинот на работењето на републичкиот фонд за станбена изградба.

Во бројот 39 од 25 август 1956 година објавува:

**Наредба** за определување риболовни подрачја; **Исправка** на Решението за измени и дополнења на Тарифата за превоз на патници и багажи во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Србија;

**Исправка** на Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за оснивање и територијална надлежност на окружните и околските судови.

Во бројот 40 од 1 септември 1956 година објавува:

**Правилник** за изгонот на добитокот на заедничко пасење и за ветеринарната контрола на јавните штали, на заедничките поилишта и на јавните инкубаторски станици;

**Правилник** за отстранувањето и искористувањето на животинските трупови;

**Соопштение** за ставање во сила на највисоките договорени откупни цени на подрачјето на НР Србија;

**Соопштение** за одобрување на највисоката договорена откупна цена за семе од црвена детелина. Во бројот 41 од 8 септември 1956 година објавува:

**Наредба** за забрана на риболовот во реката Рибница и во нејзините притоки;

**Правилник** за организацијата и работата на мајсторските училишта без практична обука;

**Правилник** за измени и дополнења на Правилникот за надоместок за судските излегувања извршени по барање и за трошок на странката.

Во бројот 42 од 15 септември 1956 година објавува:

**Правилник** за држањето и регистрацијата на кучиња.

Во бројот 43 од 22 септември 1956 година објавува:

**Одлука** за одобрување Одлуката за утврдување претсметката на расходите на органите на управата и на советите основани со Законот за органите на управата во Народна Република Србија;

**Одлука** за утврдување претсметката на расходите на органите на управата и на советите основани

вани со Законот за органите на управата во Народна Република Србија.

Во бројот 44 од 29 септември 1956 година објавува:

**Правилник** за бројот на учениците во стопанството што занаетчиските организации се должни да ги држат.

Во бројот 45 од 6 октомври 1956 година објавува:

**Решение** за измени и дополненија на Решението за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за култура и за именување членови на тој совет;

**Извештај** од Републичката изборна комисија на НРС до Народното собрание на НРС за резултатот на дополнителниот избор во Изборната околица Зрењанин;

**Извештај** од Републичката изборна комисија на НРС до Народното собрание на НРС за резултатот на дополнителниот избор во Изборната околица Кула;

**Соопштение** од Секретаријатот за стоковниот промет на Извршниот совет на НРС.

Во бројот 46 од 13 октомври 1956 година објавува:

**Одлука** за измена на Одлуката за дополнителните плати на ветеринарите запослени во сточарско-ветеринарните и во ветеринарните станици;

**Одлука** за определување нормите на придонесот за кадрови во стопанството за 1956 година;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за престанок со работа на укинатите и за отпочнување со работа на републичките совети и на органите на управата утврдени со Законот за органите на управата во Народна Република Србија.

Во бројот 47 од 20 октомври 1956 година објавува:

**Одлука** за оснивање Стручен совет на Заводот за стопанско планирање на Народна Република Србија;

**Решение** за измени и дополненија на Решението на Извршниот совет IV бр. 84/54 за прогласување Економскиот институт на НРС за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за измени и дополненија на Решението на Извршниот совет бр. 111/56 за премии на Институтот за водостопанство на Народна Република Србија на работење како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за Институтот за испитување на материјали како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за измена на Решението за организацијата и работењето на Заводот за картографија „Теокарта“ во Белград како издавачка установа.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКА

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 45 од 18 август 1956 година објавуваат:

**Објава** од Републичката изборна комисија за потврдена кандидатура за избор на народен пратеник во Соборот на производителите на Саборот на Народна Република Хрватска.

Во бројот 46 од 23 август 1956 година и во бројот 47 од 28 август 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 48 од 31 август 1956 година објавуваат: **Решение** за преземање функцијата на оснивач во однос на Серум-заводот, Калиновица, како установа со самостојно финансирање;

**Упатство** за извршување на Одлуката за условите за намалување катастарскиот приход поради елементарни непогоди;

**Решение** за распишување дополнителни избори за избор на еден одборник на НО на околицата Сла-

вонски Брод и на општините: Сењ, Медвешќак—Загреб и Паќрац;

**Исправка** на Одлуката за доделување на почесна пензија и на постојана помош.

Во бројот 49 од 7 септември 1956 година и во бројот 50 од 11 септември 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 51 од 14 септември 1956 година објавуваат:

**Правилник** за риболовот со повлечни мрежи. Во бројот 52 од 18 септември 1956 година објавуваат:

**Одлука** за највисоките продажни цени за дрвото на пењушка на подрачјето на Народна Република Хрватска за 1956 година;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за дополнителниот избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Саборот на НР Хрватска одржан во Изборната околица Винковци.

Во бројот 53 од 21 септември 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 54 од 27 септември 1956 година објавуваат:

**V конкурс** за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на селското стопанство.

Во бројот 55 од 29 септември 1956 година објавуваат:

**Решение** за оснивање Интернати на Високата управна школа и Високата стопанска школа во Загреб како установи со самостојно финансирање;

**Решение** за распишување дополнителни избори за НО на околицата Славонски Брод;

**Решение** за распишување дополнителни избори за НО на општината Делнице.

Во бројот 56 од 5 октомври 1956 година објавуваат:

**Одлука** за нормите според кои на одделни шумски сортименти се плаќа данок на промет;

**Одлука** за височината на таксата што је плаќаат приватните сопственици и задругите за сечење дрва во приватните односно задружните шуми;

**Решение** за измена и дополние на Решението за фото-службата на Хрватска како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за измена на Решението за прогласување Институтот за дрвноиндустриски истражувања во Загреб за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за дополние на Решението за оснивање Институт за шумарски и ловни истражувања на Народна Република Хрватска.

Во бројот 57 од 10 октомври 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 58 од 12 октомври 1956 година објавуваат:

**Правилник** за посебните награди на службениците на службата за приходи.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 19 од 10 септември 1956 година објавува:

**Правилник** за квалитетот, прегледот и начинот на пакувањето и обележувањето на овошниот и лозовиот посадочен материјал што се пушта во промет и за водењето на книгите за производството, продажбата и прегледот на тој материјал;

**Наредба** за одредување стручни органи и научни установи што ќе вршат надзор над производството на овошен и лозов посадочен материјал што се пушта во промет;

**Правилник** за начинот на изборот и заштитата на матичните овошни стебла и матичните чокоти на винова лоза и за условите под кои ќе се дава надоместок за користење на тие стебла односно чокоти;

**Наредба** за стручната спрема на персоналот запослен во производството на овошен и лозов посадочен материјал;

**Наредба** за одгледување риби и за риболов во рибниците и полурибниците;

**Одлука** за измена на условите за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување;

**Одлука** за измена на условите за пропишување посебни норми на придонесот за здравствено осигурување;

**Решение** за именување околиска изборна комисија за избор на одборници во народните одбори на подрачјето на околицата Ливно;

**Исправка** на Правилникот за надоместок на патните трошоци за судске излегувања извршени по барање од странката.

Во бројот 20 од 1 октомври 1956 година објавува:

**Правилник** за програмата на дополнителниот испит за запишување во средни стручни училишта на учениците на нижите стручни домаќински училишта во НР БиХ;

**Правилник** за начинот на стопанисување во ловиштата предадени на користење на ловечките друштва;

**Наредба** за определување птици и други животни корисни за селското стопанство и шумарството;

**Наредба** за определување заштитен дивеч и за времето на ловењето на заштитен дивеч;

**Наредба** за определување награди за уништување на волци;

**Наредба** за вршење хајки против волците;

**Упатство** за битните елементи на договорот за користење ловишта;

**Упатство** водење катастар на ловиштата;

**Решение** за отштетен ценовник за бесправно уловен заштитен дивеч.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 21 од 20 јули 1956 година објавува:

**Уредба** за контрола на движењето на главните шумски производи;

**Уредба** за колективна сеча на дрво во шуми што се во општествена сопственост;

**Уредба** за пренесување работите по републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата;

**Одлука** за определување нормите на придонесот за кадрови во трговијата за 1956 година;

**Одлука** за износот на дневниците за службени патувања и за одвоен живот на републичките органи и установи;

**Одлука** за определување орган на управувањето на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството;

**Решение** за именување претседател и членови на Републичкиот совет за социјална заштита;

**Решение** за именување претседател и членови на Републичкиот совет за народно здравје;

**Решение** за распределба на средствата од резервата на федерацијата;

**Решение** за Средното училиште за санитарни техничари во Скопје;

**Решение** за продолжување со работа на Специјалната болница за костно-зглобна туберкулоза во Охрид како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за Средното училиште за лекарски помошници во Скопје;

**Решение** за одредување работни места на селскостопанските стручњаци за кои се смета дека се наоѓаат во населени места и за одредување паричен надоместок место бесплатен стан, огрев и осветлување;

**Наредба** за преземање мерки за спречување и отстранување на сакагијата кај еднокопитниот добиток;

**Наредба** за преземање мерки за сузбивање на чумата по птиците;

**Решение** за изменување и дополнување на Решението за определување установи кои ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока.

Во бројот 22 од 31 јули 1956 година објавува:

**Програма** за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник од шумската струка;

**Решение** за одобрување оснивањето и работата на Туристичкото друштво „Железничар“ со седиште во Скопје.

Во бројот 23 од 1 август 1956 година објавува:

**Уредба** за условите под кои ќе се даваат заеми за кредитирање на инвестиции во стопанството од Републичкиот инвестиционен фонд;

**IV конкурс** за давање заеми за инвестиции во земјоделството од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во селското стопанство во 1956 година;

**VII конкурс** за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за реконструкција и рационализација во постојните стопански организации во индустријата и рударството.

Во бројот 24 од 11 август 1956 година објавува:

**Уредба** за организацијата и работењето на Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Координациониот одбор на Извршниот совет да донесува решенија и одлуки по работите од надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Административната комисија на Извршниот совет да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за одредување денот на разделување на Правно-економскиот факултет на Универзитетот во Скопје и денот на почнување со работа на новообразуваниот Правен факултет и новообразуваниот Економски факултет;

**Одлука** за распределба на начинот на користењето на средствата што се создадени со дадените прилози за пострадалите во Мавровско;

**Решение** за пренесување на средните стручни школи и интернати, стопанства и работилници при истите од надлежност на републичкиот Совет за школство во надлежност на народните одбори на околиите;

**Решение** за поставување на државни секретари;

**Решение** за поставување државни потсекретари во државните секретаријати;

**Решение** за назначување директор на Заводот за стопанско планирање;

**Решение** за поставување помошник на директорот на Заводот за стопанско планирање;

**Решение** за именување секретари на републичките совети;

**Решение** за поставување секретари на Извршниот совет;

**Решение** за назначување директори на републичките заводи;

**Решение** за назначување директор на Дирекцијата за патништа;

**Објава** за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за просвета и култура избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации;

**Објава** за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за народно здравје избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации;

**Објава** за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за социјална заштита избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации;

**Исправка** на Решението за Средно училиште за лекарски помошници во Скопје.

Во бројот 25 од 22 август 1956 година објавува:

**Правилник** за полагање на судискиот испит;

**Упатство** за ракување со кочаните-признајници и отчитување на наплатените износи;

**Наредба** за начинот на снабдување потрошувачите со електрична енергија во време на маловодното во 1956 година;

**Правилник** за туристичко логорување.

Во бројот 26 од 1 септември 1956 година објавува:

**Одлука** за платите на државните секретари и другите раководни службеници на државните органи.

**Одлука** за дополнување на Одлуката за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во Републичкиот совет за просвета и култура;

**Одлука** за изменување на Одлуката за одредување на уставните спрема кои одредени права и должности врши Републичкиот совет за школото;

**Одлука** за дополнување Одлуката за одредување на уставните спрема кои одредени права и должности врши Републичкиот совет за просвета и култура;

**Решение** за одредување бројот и именување членови на советот на Институтот за национална историја;

**Решение** за прогласување 28 август за ден на рударите на Македонија;

**Одлука** за примање на завршна сметка за 1956 година;

**Одлука** за измена на Одлуката за височината на премијата и надоместок за поодделни случаи за задолжително реосигурување и процентот на остварување на надоместок;

**Одлука** за доделување кредити на околицките заводи за социјално осигурување;

**Одлука** за донесување на претсметката на приходите и расходите за 1956 година;

**Одлука** за распределба на општата стопа на придонесот за социјално осигурување;

**Одлука** за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување;

**Одлука** за одделни норми на придонесот за здравствено осигурување;

**Одлука** за применување на додатниот придонес за социјално осигурување за 1956 година;

**Одлука** за надокнадување на трошоците за здравствена заштита на околицките заводи за социјално осигурување

Во бројот 27 од 24 септември 1956 година објавува:

**Правилник** за посебните награди на службениците на службата за приходи;

**Правилник** за пријавување и за мерките за спречување и отстранување на заразната кривотница кај овците;

**Упатство** за издавање на потврди и евиденција на очистеното и обеззаразеното семе;

Во бројот 28 од 6 октомври 1956 година објавува:

**Правилник** за одредување на театрите кои се сметаат како театри со мал колектив;

**Правилник** за задолжително лиценцирање на овнови и нерези за приплод.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 17 од 31 август 1956 година објавува:

**Уредба** за пренесување работите од републиката надлежност од Централниот хигиенски завод во Цетиње на Хигиенскиот завод во Титоград;

**Одлука** за одредување стручните и општествените организации што избираат свои претставници за членови на републичките совети;

**Решение** за одредување органите на управувањето со републичкиот фонд за унапредување на шумарството;

**Решение** за именување членови на советот на Вишката педагошка школа.

Во бројот 18 од 15 септември 1956 година објавува:

**Одлука** за овластување Административната комисија за донесување решенија во работите од надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Координациониот одбор за донесување решенија и одлуки во определени работи од надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за покривање на загубите во патничкиот сообраќај на море и на Скадарското Езеро во 1956 година;

**Решение** за овластување секретарот на Извршниот совет да донесува определени решенија за службеничките односи;

**Решение** за именување претседател и членови на Советот за просвета и култура на Народна Република Црна Гора од редот на граѓаните;

**Решение** за именување претседател и членови на Советот за народно здравје на Народна Република Црна Гора од редот на граѓаните;

**Решение** за именување претседател и членови на Советот за социјална заштита на Народна Република Црна Гора од редот на граѓаните;

**Решение** за измена на Решението за ловостојот на заштитениот дивеч;

**Извештај** од Изборната комисија на НР ЦГ за дополнителните избори за народен пратеник на Републичкиот собор во Изборната околина Никшиќ и во Изборната околина Иванград.

Во бројот 19 од 1 октомври 1956 година објавува:

**Правилник** за одделните награди на службениците на службата за приходи.

### СОДРЖИНА:

	Страна
577. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за прометот на житата — — —	781
578. Одлука за отворање Генерален конзулат во Трст — — — — —	781
579. Одлука за исплата на разликата во цената на производителите што ги предале контрахираните количини жита од редот на 1956 година — — — — —	782
580. Одлука за давање премии за количините на јаглен произведени во дните на неделен одмор и на државни празници — —	782
581. Решение за дополненија на Решението за продажните цени на житата и на производите од жита — — — — —	782
582. Наредба за контрахирање на жита — —	783
583. Упатство за исплатување на надоместокот на име трошоци за закоп на носителите на Орденот народен херој — — —	784
584. Наредба за тарифата за превоз на жита во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај — — — — —	784
585. Наредба за начинот на мелење на пченица и 'рж — — — — —	784
586. Наредба за прогласување подрачјата заразни од опасни растениски болести и штетници — — — — —	785
587. Измена на XIV Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата, угостителството и туризмот —	789